



Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за Блок ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпош, Скопје

Јавната анкета по Предлог Детален Урбанистички План за Блок ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи од 14.11.2019 година до 29.11.2019 година, секој работен ден, од 08.00 до 15.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје

Јавната презентација по Предлог Детален Урбанистички План за Блок ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпош - Скопје, ќе се одржи на ден 20.11.2019 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на блокот ССИ 03.02 како што е одреден со Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје за четврт ССИ 03, Истата се движи како што следи:

- на север се движи по осовината на градската магистрална улица „Словенечка“ (В.03-С.05), како што е планирана со ГУП на Град Скопје 2012-2022, "

- на исток се движи по осовината на новопланираните сервисни улица „С3“ и „С6“, како што се планирани со РПЧ ССИ 03 Скопје.

- на југ и на запад се движи по осовината на транзитната магистрална улица бул.„Никола Карев“ (В.03-В.04), како што е планирана со ГУП на Град Скопје 2012-2022.

Површините на блокот во регулаторните линии дефинирани со урбанистички план за четврт изнесува 27,958 ха.

Анкетните листови за учество ва Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош.

Соопштението за организирање на Јавната Презентација и Јавната анкета, Графичкиот приказ за Предлог Детален Урбанистички План за Блок ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпош - Скопје, и подетални информации за истиите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- www.karpos.gov.mk.

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев